

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” -БИТОЛА  
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година  
С К О П Ј Е

ОБРАЗЕЦ

Врз основа на член 67 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за безбедност – Скопје и член 74 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски, - Битола

Повторување на завршно оценување за повисока оценка

Име и презиме: \_\_\_\_\_

Студиска програма: \_\_\_\_\_

Број на индекс (досие): \_\_\_\_\_

Семестар кој го запишува/слуша: \_\_\_\_\_

Наслов на предмет за кој се повторува завршното оценување:

\_\_\_\_\_

Датум кога е полаган предметот: \_\_\_\_\_

(барање во рок од 4 месеци од денот на полагањето, се поднесува најдоцна 15 дена, пред определениот термин за завршно оценување)

Одговорен наставник: \_\_\_\_\_

(звање, име и презиме на наставникот кај кого е полаган испитот)

Оценка: \_\_\_\_\_

(оценка од завршното оценување)

Датум на пријавувањето/поднесувањето на образецот: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, година.

Студент: \_\_\_\_\_

(потпис на студентот)

Одделение за студентски прашања: \_\_\_\_\_

(потпис на службеникот кој ја примил апликацијата)

Заб. Сите рубрики ги пополнува лично студентот, освен последната.